

ОБУКА ЗА СОЛАРНИ ЕКСПЕРТИ

Во рамките на проектот за економска соработка помеѓу Рајнланд-Пфалц и земјите на Југоисточна Европа, Балканското биро за поддршка на малото стопанство и занаетчиство во соработка со регионалните занаетчиски комори организира обука за Соларни експерти. Целта на оваа обука е да се одговори на засиленото барање на такви специјалисти од аспект на зголемената потреба за практична примена соларна енергија. Обуката ќе опфаќа 3 модула, секој со времетраење по 5 дена. Два од трите модули се теоретски и ќе се одржат во Штип

- | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|-----------------|---------|
| 1. модул | 5 до 9 Декември | - 5 дена | Фотоволтаик | Штип |
| 2. модул | 12 до 16 Декември | - 5 дена | Соларна Термија | Штип |
| 3. модул | 18 до 22 Декември | - 5 дена | Практична обука | Пловдив |

Во рамките на теоретската обука во Македонија ќе бидат посетени следниве објекти:

Фотоволтаични системи

Една од најголемите Фотоволтаични центри во Македонија, МАВИС во Штип со вкупна снага од 1 MW (250+750 KW). Вградени се Инвертори Steca - Германија а модули Kvaazar.

Термални системи:

КПД Затвор Штип со 20 колектори од 2,5м²

Термален соларен систем Клиничка Болница Штип (проект на Светска Здравствена Организација)

Обуката ќе ја спроведат локални и експерти од Германија. Лицата кои успешно ќе ја завршат обуката и тестирањето добиваат сертификат за "SOLAR EXPERT"

Учесниците треба да ги исполнуваат минимум следниве услови:

- **Завршено техничко образование**
- **Пожелно е да се има искуство во областа на инсталации**

80 % од трошоците за оваа обука ги покрива проектот.

За учество во обуката се плаќа партиципација од **21800** ден. што е 20% од реалната цена на курсот.

- **Во цената е вклучено:**

Обука во Штип, транспорт до Пловдив, хотелско сместување со појадок во Пловдив, трошоци за превод од Германски на Македонски јазик и материјали за обука.

Рокот за пријава со уплата на учесниците е до 03.12.2011г. Бројот на местата е ограничен.

- **Дополнителни информации за пријавување на следните контакти:**

Регионална Занаетчиска Комора Штип, Тел. 032 522 602

жиро сметка РЗК Штип 300-0800000806-39, Комерцијална банка

Гордана Поповска 078-395-510 Регионална Занаетчиска Комора Штип

Венцо Крстев 077-614-413 Регионална Занаетчиска Комора Штип

Зоран Трајков 075-462-473 Еко Солар доо

rzk_stip@yahoo.com

z.trajkov@gmail.com